


- б) дали на квадарот со положи го твојот одговор.
- а) еден пар спротивни (четири) дијагонали?
- 
- кој да биде определена
- две точки B, C што не лежат во рамнината Σ , а $b \in \Sigma$. Дали
- заемната положба?
- паралелни прави?
- то не ѝ припаѓа на π .
- спротивни на правата a .
- таа. Речена пробод.
- рамнината што минуваат
- се $\perp \Sigma$.
- рамнината MM_1 , каде што
- се $\perp \Sigma$.
- а) прави, б) рамнини
- што $\perp \Sigma$?
29. Дадени се: рамнина Σ и точка $M, M \notin \Sigma$. Колку а) прави, б) рамнини минуваат низ точката M и се нормални на рамнината Σ ?
30. Разгледај го квадарот на цртежот и одговори на следниве прашања.
- а) Кои работи (односно прави) се нормални на неговиот сид (односно на рамнината) BCC_1B_1 ?
- б) Кои сидови се нормални на работ A_1B_1 ?
- в) Дали рамнините BDD_1 и ACC_1 се нормални меѓу себе?
31. Дали може две а) непаралелни прави, б) паралелни прави да се нормални на една иста рамнини?
32. Ако правата a е паралелна на рамнините Σ_1 и Σ_2 , дали мора $\Sigma_1 \parallel \Sigma_2$?
33. Дадени се две различни паралелни рамнини Σ_1 и Σ_2 и права a што лежи во Σ_1 . Каква е заемната положба на правата a и рамнината Σ_2 ?
34. Рамнините Σ_1 и Σ_2 се сечат, а правата a е паралелна и со Σ_1 и со Σ_2 . Каква е заемната положба на правата a и пресечната права p на Σ_1 и Σ_2 ?
35. Дадени се рамнините Σ_1 и Σ_2 што се сечат и една права што е паралелна со пресечната права на рамнините. Каква е заемната положба на дадената права спрема Σ_1 , односно спрема Σ_2 ?
36. Дадени се прави a и b и една рамнини Σ_1 во просторот. Утврди дали е точен исказот:
- а) Ако $a \parallel \Sigma_1$ и $b \perp a$, тогаш $b \perp \Sigma_1$. б) Ако $a \parallel \Sigma_1$ и $b \perp \Sigma_1$, тогаш $b \perp a$.
37. Точката M лежи надвор од двете рамнини Σ_1 и Σ_2 што се сечат во права p . Колку прави минуваат низ M што се паралелни и на Σ_1 и на Σ_2 ?
38. Ако $\Sigma_1 \parallel \Sigma_2$ и ако правата a лежи во Σ_1 , а правата b во Σ_2 , каков е заемниот однос на правите a и b ? Дали a и b може да се сечат?
39. Што претставува геометриското место на точките од просторот што се еднакво оддалечени од две фиксни точки A и B ?
40. Од точката M , што е на растојание $\overline{MO} = 4\text{cm}$ од рамнината Σ (O - подножје на нормалата низ M кон Σ), се спуштени коси отсечки MA, MB, MC на Σ така што $\angle OMA = 30^\circ$, $\angle OMB = 45^\circ$, $\angle OMC = 60^\circ$. Да се најдат должините MA, MB, MC .
41. Во пресекот O на дијагоналите на еден правоаголник $ABCD$ е повлечена права нормално на рамнината на правоаголникот. Покажи дека која било точка X од таа нормала е еднакво оддалечена од темињата A, B, C и D .

